

Ризница на Евангелието

Тематско проучување на Библијата



3. Домашна библиска студија - 3

ГЛАВНА ТЕМА НА СВЕТОТО ПИСМО

За мнозина Библијата е таинствена, а посебно Стариот завет. Дури и денес христијаните одат по темнина и паѓаат како и Евреите кои не го препознале Христа, личноста која е главна тема на Библијата.

„Народот во Христово време не ја сфатил Неговата мисија. Начинот на Неговото доаѓање не бил сообразен со нивните очекувања. Целиот еврејски верски систем се темелел врз Исуса како Господ. Неговите возвишени служби биле од Бога дадени и на народот требало да му објават дека во определено време ќе се појави Оној на кого тие укажувале. Но Евреите ги издигнувале службите, обичаите и церемониите, губејќи ја од вид нивната цел. Човечките традиции (преданија), правила и прогласи, ги спречувале да ги научат поуците што сакал Бог да им ги пренесе. Тие правила и традиции станале пречка да ги сфатат и во живот да ги спроведат начелата на вистинската религија. А кога се појавил Исус Христос како Стварност, тие во Него не препознале дека се исполниле сите нивни симболи, содржината на сите нивни сенки. Го отфрлиле Оригиналот, а се придржувале кон своите бесплезни симболи и церемонии“ (Христови очигледни поуки, 34).

Денес од истите причини Стариот завет изгледа таинствен, додека напротив би можел да биде извор на светлина, надеж и вдахновение за современиот читател. Оние што живеат по Христовото распнување, кога многу пророштва веќе се исполниле, можат многу полесно да го прифатат прекрасниот Божји план предвиден за наша поука. Во Стариот завет симболите и претсликите биле дадени со цел практично да бидат очигледни поуки. Во Евангелијата и делата на апостолите пораката да бидат очигледни поуки. Во Евангелијата и Делата на апостолите пораката е дадена непосредно. Како што и современите учители првите лекции ги објаснуваат со помош на опипливи работи кои можеме да ги видиме и осетиме пред да поминат на потешко разбирливи предмети, така и нашиот голем Учител своите први поуки им ги објаснувал на опиплив начин. Негова цел е тие преку чувства да допрат до нашиот ум за полесно да ги разбереме големите вистини кои што во нив се скриени. Оние што сакаат подлабоко да ја сфатат Христовата служба мораат да го проучуваат Стариот завет.

Имињата и називите со кои што го ословуваме Христа имаат свое посебно значење. Името Исус, Спасител, е Неговото лично име. Христос е исто што и еврејскиот збор Месија, што значи „помазаник.“ Во Светото Писмо има многу имиња употребени во врска со Христос и секое открива една или повеќе фази во Неговиот живот. Христос е, без претерување, предмет на стотина пророштва. Секоја важна фаза во Неговата работа пророците ја изложиле во главни црти. Иако многу од тие пророштва се исполнети во времето на Неговиот живот на земјата, уште многу остануваат кои допрва треба да се исполнат. Верните луѓе, свештениците, пророците и царевите го очекувале во вера и надеж големиот настан кој за нас е забележан и во историјата на Новиот завет. Од првото поглавје во Светото Писмо каде што читаме за Неговата работа заедно со Отецот во

создавањето на светот, па сè до последното каде што се опишува животот на Новата земја, ни се открива Христовата мисија за луѓето и жените во сите времиња. Од самиот почеток гледаме како небесниот Отец ги убедува човечките синови да се користат со драгоцената предност која им е овозможена преку Христа, Неговиот Син, да изберат живот - вечен живот.

„Библијата ни дава блажено сознание за големиот план на спасението и ни покажува како секој може да има вечен живот. Кој е автор на оваа книга? - Исус Христос. Тој е верен и вистински Сведок, и за своите избрани Тој вели: „Јас ќе им дадам вечен живот, и никогаш нема да изгинат и никој нема да ги отргне од моите раце.“ Библијата ни го покажува патот кој води кон Христа, а во Христос е откриен вечниот живот. На Евреите и на оние кои што се притискале околу него во големото мноштво Христос им рекол: „Истражувајте ги писмата.“ Евреите го имале зборовите на Стариот завет но тие толку ги измешале со човечките мислења така што тие вистини станале мистериозни и така Божјата волја за човекот била скриена. Вероучителите и на нашето време го следат нивниот пример“ (Темели на христијанско воспитување 308,309).

ШТО УЧИ БИБЛИЈАТА ЗА ХРИСТА

Какво сродство постои помеѓу Бога и Христа?

„Зашто Бог толку го возљуби светот, што Го даде Својот Единороден Син“ (Јован 3:16).

Колку е блиска нивната поврзаност? „Јас и Отецот сме едно“ (Јован 10:30).

„Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога и Словото беше Бог“ (Јован 1:1).

Колку долго Христос постоел пред да го земе човечкиот облик?

„И сега, прослави Ме Ти, Оче, во Тебе Самиот, со славата што ја имав во Тебе уште **светот пред да настане**“ (Јован 17:5).

„И чие потекло е од почетокот, **од вечноста**“ (Михеј 5:2).

Преку кого и со кого Отецот сè создал?

„Зашто Бог го измири светот со Себе **преку Христос**“ (2. Коринтјаните 5:19).

„Во сите тие откровенија на божественото присуство се покажувала Божјата слава преку Исуса Христа... Христос бил темел и центар на целокупниот жртвен систем како во времето на патријарсите така и во еврејскиот период. Од падот на нашите први родители во грев, Бог не општел веќе непосредно со луѓето. Отецот светот го предал во Христови раце со цел Тој со своето дело на посредување да ги искупи луѓето и да го оправда авторитетот и светоста на Божјиот закон. Секое општење меѓу небото и паднатиот човечки род е одржувано само преку Христа“ (Патријарси и пророци 366).

ХРИСТОС СТАНУВА СИН ЧОВЕЧКИ

Кое пророштво е дадено за да може да се препознае раѓањето на Месијата?

„Затоа Самиот Господ ќе ви даде доказ: **ете, Девица ќе зачне** и ќе роди Син, и ќе Му го дадат името Емануил“ (Исаија 7:14; исполнување Матеј 1:18-25).

Дали Евреите знаеле каде треба да се роди Христос?

„Но ти, **Витлееме Ефратов**, иако си најмал меѓу илјадниците Јудејци, од тебе ќе ни излезе Оној, Кој ќе владее во Израел и чие потекло е од почетокот, од вечноста“ (Михеј 5:2).

„Како што во старо време бил повикан Кир на престолот на светското царство за да ги ослободи Господовите робови, така Цезар Август бил орудие за исполнување на Божјата намера Исусовата мајка да дојде во Витлеем. Таа е од Давидовата лоза, а Давидовиот син мора да се роди во Давидовиот град“ (Копнежот на вековите, 44).

Како живеел Христос за да ни даде пример кој треба да го следиме?

„Како што Јас ги запазив заповедите на Мојот Отец“ (Јован 15:10).

„Кој не знаеше за грев“ (2. Коринтјаните 5:21).

„Кој искусил сè како и ние, освен грев“ (Евреите 4:15).

За чии гревови бил распнат Христос и што овозможил со тоа?

„Христос умре за нас, уште додека бевме грешни“ (Римјаните 5:8).

„Зашто, ако се помирихме со Бога преку смртта на Неговиот Син, уште додека бевме непријатели...“ (Римјаните 5:10).

„Кон Христа се постапувало онака, како што ние заслужуваме да се постапува кон нас, за со нас да се постапува онака, како што заслужува Тој. Тој бил осуден заради нашите гревови во кои немал никаков удел, за ние да се оправдаме со Неговата праведност, во која не сме имале никаков удел. Се согласил на смрт, која ни припаѓала нам, за ние да примиме живот што бил Негов. „Со Неговите рани ние се исцеливме“ (Копнежот на вековите, 25).

РИЗНИЦА НА ЕВАНГЕЛИЕТО

Испитен лист - 3. лекција

1. Кој доказ очигледно покажува дека љубовта Божја кон жителите на светот не престанала иако станале грешници?

2. Провери го следното:

Точно

Неточно

а) Исус и Отецот се едно.

б) Словото не било Бог.

в) Во почетокот го немало Христа.

г) Христос е Единороден Божји син.

д) Тој постои од создавањето на светот. _____

ѓ) Тој сè создал. _____

3. Во Стариот завет, пророците дале два знака? _____

а) Христос мора да биде роден во _____

б) Неговото потекло е од _____

4. Дали имало некои искушенија на кои што Христос не бил изложен?

5. Што направил Христос за да ни овозможи помирување со Бога?

6. Што го прави Христа така прекрасен Спасител? _____

7. Зошто е неопходно да имаме жив Спасител? _____

8. Што сега работи Христос? _____

9. Што им ветил Христос на учениците пред самата разделба со нив?
